



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 31 декември 1996
Скопје
Број 72

Претплатата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1331.

Согласно член 12 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија („Службен весник на РМ“ бр. 48/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 1997 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

Член 1

Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки кои во 1997 година ќе се увезат во Република Македонија од Република Словенија и се по потекло од таа земја.

Член 2

За стоката наведена во Прилогот 1, а во рамките на квотите утврдени во истиот не се плаќа царина. Прилогот 1 е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Количините на стоки во рамките на поодделна квота од Прилогот 1 ги распределува Министерството за надворешни работи на предлог на Комисијата составена од двајца претставници на Министерството за надворешни работи и по еден претставник на Министерството за стопанство, на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и на Министерството за финансии.

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на Комисијата кој од редовите на претставниците на Министерството за надворешни работи го именува министерот за надворешни работи.

Комисијата донесува критериуми за оформување на предлози за распределба на количините на стоки во рамките на квотите од Прилогот 1.

Член 4

Барањето за доделување на одредени количини на стоки во рамките на поедина квота утврдена во Прилогот 1 може да поднесе правен субјект со седиште во Република Македонија (во натамошен текст: подносител). Барањето се поднесува во Министерството за надворешни работи најдоцна дваесеттиот (20) ден од влегувањето во сила на оваа одлука.

Барањето од претходниот став треба да ги содржи следните податоци:

- име на фирмата, матичниот број и комплетната адреса на подносителот и на корисникот на стока ако подносителот не е истовремено и корисник;
- тарифниот број за секоја стока (10 бројки);
- наменување на стока од комбинирана номенклатура на царинската тарифа;
- количина на стока за која се поднесува барањето, искажана во единица мерка наведена во Прилогот 1;
- податоци за производните, односно продажните и магацинските капацитети;
- податоци за увоз на стока од истиот тарифен број во претходната година.

За доделување на одредена количина на стока во рамки на поедина квота, Министерството за надворешни работи на подносителот му издава решение во кое се утврдува и рокот во кој може подносителот да го увезе, а согласно член 1 од оваа одлука.

Министерството за надворешни работи може количините на стоки во рамки на поедина квота да ги распределува постапно, притоа водејќи сметка за условите на пазарот за таква стока, при што треба квотата за прво полугодие да се подели до крајот на јануари, а за второ полугодие до крајот на месец јуни.

Член 5

Царинската управа на Република Македонија ја следи реализацијата на увозот на стоки согласно донесените решенија од член 3 став 3 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува Министерството за надворешни работи.

Министерството за надворешни работи го објавува обемот на квотите од Прилогот 1 во јавните гласила.

Член 6

Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со преференцијален (повластен) царински третман при увозот на стоката од Прилог 1 од Република Словенија во Република Македонија, мора на царинскиот орган, покрај деталните документи, да му поднесе и докази за потеклото на стоката кој го издава земјата, извозник во согласност со Протоколот за потеклото на стоката според Прилогот 1 од оваа одлука кој е нејзин составен дел.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1997 година.

Бр. 23-3503/1
30 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1997 ГОДИНА

Тарифен број	Наменување на стока	Царинска квота за 1997 година тони	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5
0207 12 00 00	Кокотски домашни замрзнати	2000	1000	1000
0207 14 00 00	Кокотски исечени, замрзнати	1500	750	750
0207 14 00 00	Пилешки цигер (замрзнат)	150	75	75
0207 27 00 00	Од мисирки, парчиња и отпадоци (освен цигер) замрзнати	200	100	100
0210 19 00 00	Месо свинско, друго	100	50	50

1	2	3	4	5
0401 20	Млеко со содржина на маснотија над 1% до 6% по маса	3000	1500	1500
0402 10	Млеко во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија до 1,5% по маса	50	25	25
0405 10	Путер со содржина на маснотија до 85% по маса	100	50	50
0406 90 00 90	Друго, гауда, ајдамер, трапист	50	25	25
0701 10 00 00	Компир семени	200	200	-
1502 00 10 00	Маснотин од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тарифен број 1503 (за индустриски цели)	300	150	150
1601 00	Колбаси и слични производи од месо, од други кланични производи за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз база на овие производи	1500	750	750
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од други кланични производи или од крв	500	250	250
1604 13 00 00	Сардини, сардинели и папалини	400	200	200
1704 90	Друго (бонбони и други шеќерни производи)	100	40	60
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао	300	120	180
1905 30 00 00	Слатки бисквити, вафли и обланди	200	80	120
1905 90 00 00	Друго (солени бисквити)	150	75	75
2009 80 00 00	Сок од друго овошје или зеленчук	600	300	300
2103 30 00 90	Приготвен синап (сенф)	200	100	100
2309 90 00 11	Храна за рибина младак	500	250	250
2402 20 00 00	Цигари што содржат тутун	200	100	100

1332.

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

1. Цените на услугите за задолжително осигурување на моторните возила кои се формирани и применети според постојните прописи можат да се зголемат до 10%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3496/1

30 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1333.

Врз основа на член 9 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/86) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А
ЗА ДЕЛЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ

Член 1

Постојното Јавно претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје се дели на две претпријатија и тоа:

1. Јавно претпријатие за поштенски сообраќај „Македонски пошти“ и
2. Јавно претпријатие за телекомуникации „Македонски телекомуникации“.

Седиштето на јавните претпријатија е во Скопје.

Член 2

Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонски пошти“ ќе врши дејност на јавниот, внатрешен и меѓународен поштенски сообраќај и тоа:

1. Внатрешен сообраќај:
 - пренос на обични книжени пратки;
 - пренос на поштенски картички;
 - пренос на отисоци за слепи;
 - пренос на поштенски упатници;
 - пренос на весници и списанија;
 - пренос на пакети;
 - издавање на редовни и пригодни поштенски марки;
 - издавање на поштенски вредносници;
 - дава согласност за изработка на пригодни жигови;
 - продавање на поштенски марки и вредносници;
 - вршење услуги за поштенска штедилница и
 - врши работи на платниот промет, штедилниците, менувачниците, на разни финансиски организации, фондови, органи на управи и други органи и организации и други работи на парично работење.
2. Меѓународен сообраќај:
 - пренос на сите видови пратки со означена тежина, големина и вредност во согласност со Конвенција за Светскиот поштенски сојуз;
 - меѓународни поштенско финансиски услуги врз основа на акти на светскиот поштенски сојуз и
 - продава поштенски марки и вредносници на меѓународниот филателистички пазар.

3. Други услуги:
 - вршење на телефонски разговори во пошта;
 - вршење на телеграфски и телематски услуги во пошта;
 - електронска пошта;
 - издавање на чип картички за јавни телефонски говорници во поштите;
 - консигнациона продажба;
 - каталожка продажба;
 - работа со жиро сметки за правни и физички лица;
 - продажба на мало;
 - трговија на мало со разновидни производи и
 - угостителски и агенциски услуги во рестораните, одморалиштата и рекреационите центри на Македонија или за потребите на вработените и трети лица.

Член 3

Јавното претпријатие за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ ќе врши дејност на јавни телекомуникациски услуги во внатрешниот и меѓународниот телекомуникациски сообраќај и тоа:

1. Телекомуникациски услуги:
 - телеграфски услуги;

- телефонски услуги;
- пренос и комутација на телекомуникациски сигнали на јавни телекомуникациски оператори и користење на телекомуникациски услуги;
- услуги за јавни говорници;
- давање на специјализирани услуги; евиденција за телеконски претплатници, точно време и слично;
- давање под закуп телекомуникациски водови на други јавни телекомуникациски оператори и корисници на телекомуникациски услуги;
- мобилни телекомуникациски услуги;
- дистрибуција на радио и телевизиски сигнали и кабловска телевизија;
- пренос на телекомуникациски пораки и други телекомуникациски сигнали и
- други телекомуникациски услуги и телематски услуги.

2. Развој и одржување на основната телекомуникациска мрежа:

- изработка на инвестиционо техничка документација за изградба на телекомуникациски проекти и мрежи на инфраструктурата;
- изградба на телекомуникациски објекти и мрежи;
- одржување на телекомуникациски мрежи, уреди и терминална опрема;
- производство и сервисирање на телекомуникациска опрема;
- вршење на консалтинг и инжињеринг услуги од областа на телекомуникациите во земјата и странство;
- промет на терминална телекомуникациска и терминална опрема и
- угостителски и агенциски услуги во рестораните, одморалиштата и рекреационите центри за потребите на вработените и трети лица.

Член 4

Капиталот, средствата и обврските на постојното Јавно претпријатие за ПТТ сообраќај се дели со состојба на 31.12.1996 година и тоа:

- капиталот (номиниран и неноминиран);
- средства (постојни средства, обртни средства и средства од заедничка потрошувачка)
- обврските (долгорочни, краткорочни, пасиви и временски ограничувања на изворите).

Член 5

Капиталот ќе се дели според користењето, средствата и обврските од секторот за Поштенски сообраќај и Телекомуникациски услуги, согласно технолошкиот процес на работа.

Член 6

Поделба на недефинираниот капитал ќе се врши според:

- учеството на вработените од посебните сектори во вкупниот број вработени, освен во специфични случаи, кај позначајното користење на истите од аспект на технолошките процеси ќе се наметне потребата од доделување во целост или на поголем дел;
- организациски пристап со кој се утврдува припадноста на одделни техничко-административни услуги за потребите на едното или другото претпријатие.

Член 7

Поделба на капиталот (средствата и обврските) ќе се изврши врз основа на искажаните податоци во билансот на состојбата на Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ на ден 31.12.1996 година.

Со пописот на средствата и обврските ќе се изврши и поделба на новите претпријатија.

Член 8

Поделба на вработените ќе се изврши врз основа на припадноста во технолошкиот процес на работа во по-

стојниот поштенски, односно телекомуникациски сектор.

Вработените кои извршуваат работи од заеднички интерес за организационите единици – поштенски сообраќај, односно телекомуникациски, ќе се распоредат согласно на Правилниците за систематизација.

Член 9

До конституирањето на јавните претпријатија, Директорот и Управниот одбор на Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје ќе ги вршат работите од својата надлежност.

Член 10

До конституирањето на јавните претпријатија ќе се применуваат општите акти на Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје.

Член 11

До 1.03.1997 година јавните претпријатија ќе донесат статuti.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3509/1
30 декември 1996 година
С к о п ј е

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1334.

Врз основа на член 24 од Законот за трговијата („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ПТТ УСЛУГИТЕ

1. Во Одлуката за определување највисоки цени на ПТТ услугите („Службен весник на РМ“ бр. 71/96), во точка 1, по ставот 1 се додава нов став кој гласи:

„Под цени од став 1 на оваа одлука се подразбираат и цените од Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот на ПТТ услугите во внатрешниот сообраќај под број 31964/1 од 11.12.1996 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3497/1
30 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1335.

Врз основа на член 7 и 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН „ТАБАНОВЦЕ“

1. Со оваа одлука се донесува урбанистички план за граничен премин „Табановце“, помеѓу Република Македонија и Сојузна Република Југославија кој опфаќа површина од 21,80 ха.

2. Составен дел на оваа одлука е елаборатот: Урбанистички план за граничен премин „Табановце“ – Ку-

маново, изготвен од претпријатието за планирање, проектирање и инжењеринг „Простор“ ДОО Куманово, технички број 127/96 година, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Елаборатот од точка 2 на оваа одлука содржи:

**А. ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ**

1. Постојна положба P=1:1000
2. Намена и катност на објектите P=1:1000
3. Видови градежни интервенции P=1:1000
4. Диспозиција на објектите P=1:1000
5. Графичка парцелација P=1:1000
6. Сообраќајно решение P=1:1000
7. Хоризонтална и вертикална сигнализација
. P=1:1000
8. План за озеленување P=1:1000
9. Ажурирана геодетска подлога P=1:1000

В. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Г. ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА ЗА:

- водовод, фекална и атмосферска
канализација P=1:1000
- НН и ВН електрична мрежа P=1:1000
- улично осветлување P=1:1000

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3489/1 Претседател на Владата
30 декември 1996 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1336.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“, број 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВЕН КАПИТАЛ ВО
„СИЛИКА-ДОЛОМИТ“ – ГОСТИВАР**

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 10% од вкупната главница на претпријатието односно 909.341 ДЕМ или изразено во акции 9093 во вредност од по 100 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши заедно со општествениот капитал по избраниот модел согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-3517/1 Претседател на Владата
30 декември 1996 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1337.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 36/90 и 62/90) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ**

Член 1

Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95 и 34/96), во членот 4 зборовите „31 декември 1996 година“ се заменуваат со зборовите „31 март 1997 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3448/1 Претседател на Владата на
30 декември 1996 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1338.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94) Владата на Република Македонија, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 1997 ГОДИНА**

1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1997 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3498/1 Претседател на Владата на
30 декември 1996 година Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

1339.

Врз основа на член 7 од Законот за гаранција на Република Македонија за депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993, 1994, 1995 и 1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 31/93; 70/94; 65/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДЕНАРСКИ СРЕДСТВА ОД ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЕГЗИСТЕНЦИОНАЛНИ ПОТРЕБИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО 1993, 1994, 1995 И 1996 ГОДИНА**

Член 1

Во називот на Одлуката за начинот и постапката за исплата на денарски средства од депонираните штедни влогови за задоволување на егзистенционалните потреби на граѓаните во 1993, 1994, 1995 и 1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 34/93, 2/95 и 2/96), зборовите „во 1993, 1994, 1995 и 1996 година“ се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3494/1
30 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1340.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Собранието на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8301

Катанци и брави (на клуч, шифра или електрични), со прости метали; затварачи и опкови со затварачи, кои имаат вградени брави, од прости метали; клучеви за кои и да е од споменатите производи, од прости метали:

8301 40

- Други брави:

-- Брави за врати во згради:

8301 40 90 00

-- Други брави

а) Електрична брава

5 парчиња

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за пресни мување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 50

- дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следните единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици, излезни единици:

8471 50 90 00

-- Друго

а) Централна дигитална единица

1 парче

1	2	3	4
8471 60	- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:		
8471 60 40 00	--- Печатари		
8471 80	а) Печатар		1 парче
	- Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:		
8471 80 10 00	-- Периферни единици		
	а) контролер		2 парчиња
	б) конвертор		1 парче
	в) читач на магнетни картички		5 парчиња
8504	Електронски трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калемии:		
8504 40	- Статички конвертори (претворувачи)		
8504 40 30 00	--- Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци		
	а) Модул за напојување		1 парче
8517	Електрични апарати за жичана телефонија или жичана телеграфија, вклучувајќи жични телеграфски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:		
8517 80	- Други апарати		
8517 80 10 00	интерфонски апарати		
	а) Интерфон		6 парчиња
8523	Подготвени неснимени подлоги за звучни снимања или снимања на други феномени, освен производите од Глава 37:		
8523 30 00 00	- Картички кои содржат магнетни ленти		
	а) Магнетни картички		300 парчиња
8524	Плочии, ленти и други снимени подлоги со звучни или слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:		
8524 91	-- За репродукција на појави освен на звук или слика:		
8524 91 10 00	--- Со снимени подлоги или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци		
	а) Софтвер		1 парче
8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на		

1	2	3	4
---	---	---	---

лупроводници (МОС технологија);
 8542 13 10 00 — Мемории (D-RAMs; S-RAMs; cache-RAMs; EPROMs; E2 PROMs; FLASH e2 PROMs; ROMs; CAMs; FIFOs; LIFOs; и др.)
 а) меморија 20 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3500/1

30 декември 1996 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1344.

Врз основа на член 74-в и 74-д од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 9/78, 43/78, 35/85, 17/91, 38/91 и 14/95) Макроекономската политика на Република Македонија за 1997 година („Службен весник на РМ“ бр. 69/96 и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО 1996 ГОДИНА

1. Во Програмата за заштита на социјално загрозеното население во 1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 31/96) по делот III – Следење на спроведувањето на програмата, се додава нов дел III-а кој гласи:

„III-а Преодна одредба

Одредбите на оваа Програма продолжуваат да се применуваат и за 1997 година“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1851/1

30 декември 1996 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1345.

Врз основа на член 12, став 1 од Законот за трговијата („Службен весник на Република Македонија“, бр. 23/95, 30/95 и 43/95), министерот за стопанство, донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО

Член 1

Во Правилникот за определување на работното време во трговијата на мало („Службен весник на РМ“, бр. 32/95), во член 3, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Продажните објекти во кои се врши исклучиво трговија на мало со послужување на леб, печива, млеко и млечни производи, можат да работат секој ден од 00,00 до 24,00 часот.“

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 14-9707

18 декември 1996 година
 Скопје

Министер за стопанство,
 д-р **Бекир Жута, с.р.**

1346.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци („Службен весник на РМ“, бр. 13/96), министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за правда, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ОШТЕТУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗМОТ КОЕ НАСТАПИЛО ПРИ ВРШЕЊЕ ИЛИ ПО ПОВОД ВРШЕЊЕ НА ЗАДАЧИ И РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВО КАЗНЕНО ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Со овој правилник се уредува кога се смета дека оштетувањето на организмот настапило согласно членот 11 ставот 1 точка 2 од Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (во натамошниот текст: закон).

Член 2

Задачи и работи на службата за обезбедување во казнено поправните и воспитно поправните установи, при чие вршење или по повод чие вршење може да настапи оштетување на организмот согласно член 11 став 1 точка 2 од Законот се сметаат:

- спречување на бегства и оддалечување на осудени, казнети и притворени лица;
- спречување на грабнување на лица;
- физичко обезбедување на лица и објекти;
- одржување на ред и дисциплина во установата и
- спровод на осудени, казнети и притворени лица и нивно обезбедување.

Член 3

Се смета дека оштетувањето на организмот настапило согласно член 11 став 1 точка 2 од Законот, ако тоа оштетување е последица на рана или повреда што овластеното службено лице ја здобило како жртва на напад чиј непосреден повод е вршењето на задачите и работите од членот 2 на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 12-418/6

23 декември 1996 година
 Скопје

Министер
 за труд и социјална политика,
Насер Зибери, с.р.

1347.

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 12.12.1996 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Радобанк а.д. Скопје ѝ се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – шеста емисија на акции во вредност од 60.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-298/1

20 декември 1996 година Претседател на Комисијата,
Скопје проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

1348.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/92) на седницата одржана на 4 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништуваат член 28 и член 30 во делот што гласи „а ќе се применува од 1 јануари 1994 година“ од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот од добивка и спречување на двојно ослободување или двојно оданочување, донесен од министерот за финансии на 13 април 1994 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/94) и

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесената иницијатива од Борис Кофкаровски - адвокат од Скопје, со решение У.бр. 198/96 од 23 октомври 1996 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 28 од Правилникот се предвидува исклучок во врска со намалувањето на даночната основа која според член 7 од истиот правилник може да изнесува до 30% од даночната основа за пресметувањето на данокот од добивка во својата дејност, во смисла што истата може да се намалува до висина на вложените средства во инвестиции во 1993 година, но не повеќе од делот од добивката која по годишна пресметка за 1993 година е распоредена во номиниран капитал.

5. Со членот 1 од Законот за данок од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95 и 43/95), е предвидено дека со овој закон се воведува данок од добивка и се уредува начинот на оданочувањето на добивката.

Според членот 3 од Законот пресметувањето и плаќањето на данокот од добивка го врши обврзникот на данокот од добивка.

Даночен обврзник според овој закон (член 4) е правно лице и физичко лице кое врши регистрирана дејност (субјект) - резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршење на дејноста во земјата и во странство.

Основа за пресметување на данокот од добивка според член 8 од Законот е добивката која се утврдува во даночниот биланс, а разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи ја претставува добивката.

Како што се гледа од наведените одредби Законот ги уредил прашањата во врска со начинот на плаќањето на данокот од добивка, субјектите што подлежат на оваа обврска, ја дефинирал основата за пресметување на овој данок и ја определил стапката на данокот од добивка.

Понатаму, Законот, исто така, предвидел на даночниот обврзник да му се намалува даночната основа за износот на извршените вложувања од добивката во нови инвестиции (реинвестирана добивка) во Републи-

ката, најмногу до 30% од даночната основа во својата дејност (член 31).

Одредбата од член 49 од Законот предвидува министерот за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот од добивка, како и за спречување на двојното ослободување или двојното оданочување и да пропише образец - даночен биланс за пресметување и уплатување на данокот од добивка во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Исто така, согласно член 7 став 1 од Правилникот, утврдената даночна основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката во нови инвестиции (реинвестирана добивка) во Републиката, и тоа во основни средства како за купување на акции или удели во капиталот но најмногу до 30% од даночната основа за пресметувањето на данок од добивка во својата дејност.

Имајќи ги предвид наведените одредби од Законот за данокот на имот и Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на овој данок и спречување на двојно ослободување или двојно оданочување, Судот оцени дека добивката претставува економска категорија што се утврдува со завршната сметка. Таа е израз на вкупното економско работење на претпријатието. Доколку претпријатието, во тековната година извршило инвестирање, со тоа фактички извршило зголемување на својот основен капитал, па согласно член 7 точка 1 од Правилникот има право до 30% од таа инвестиција да не плаќа данок на добивка.

Во таа смисла оспорениот член 28 од Правилникот, според оценката на Судот, е ограничувачки, затоа што се однесува на вложени инвестиции во одредена година, односно на претходни инвестирања во претходната година (во случајов 1993 година), кога е познато дека завршно со месец март претпријатието по завршната сметка морало да плати данок од добивка, што може да го поврати само со завршната сметка од наредната 1994 година. Тоа значи дека може да ги поврати средствата платени на име данок на добивка со завршната сметка од 1994 година, што се дава заклучно со 31 март 1995 година, но не може овие средства да ги ослободи во смисла на член 31 од Законот за данок на добивка.

Според тоа, Судот оцени дека членот 28 од Правилникот, му оневозможува на претпријатието својата добивка од 1993 година да ја насочи со завршната сметка (да изврши распределба за кој дел таа добивка ќе ја намени), туку му признава само номиниран капитал во 1993 година, односно му ја признава само неговата сопственост која е сметководствено веќе евидентирана.

Тоа значи дека на претпријатието, кога ќе направи завршна сметка за 1994 година, може да му се намали даночната основа по основ вложени инвестиции, но не повеќе од добивката која по завршната сметка за 1993 година е распоредена во номиниран капитал.

Според оценката на Судот, врзувањето, односно условувањето на ослободувањето од оданочување со номинираниот капитал во претходната година е ограничувачки фактор од причини што, завршната сметка за 1993 година се предава заклучно со март 1994 година (пред донесувањето на Правилникот) што значи без можност за планирање во инвестиции претпријатието створило номиниран капитал, кој со членот 28 од Правилникот му претставува пречка за вложувања во нови поголеми инвестиции, затоа што ја лимитира даночната основа во смисла што истата не може да се намалува повеќе од делот од добивката која по годишната пресметка за 1993 година е распоредена во номиниран капитал.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека министерот за финансии со предвидувањето на нови услови за намалување на даночната основа по основ на вложување во инвестиции, кои не се предвидени во

Законот, и со определувањето на периодот за кој може да се врши намалување на даночната основа по основот вложување во инвестиции што, исто така, не е предвидено со Законот, излегол надвор од доменот на неговите законски овластувања.

6. Судот на седницата, по сопствена иницијатива, исто така, утврди дека во членот 30 од Правилникот е предвидено истиот да влезе во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а да се применува од 1 јануари 1994 година и дека Правилникот е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/94 од 17 април 1994 година, што значи дека според оваа одредба ќе се применува ретроактивно и пред негово објавување во оваа службено гласило.

7. Согласно член 52 од Уставот на Република Македонија, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Статот 3 на овој член од Уставот предвидува законите да влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува Собранието, со денот на објавувањето.

Со оглед на тоа што членот 30 од оспорениот правилник предвидува истиот да се применува од први јануари 1994 година (објавен е на 13 април 1994 година), односно пред неговото влегување во сила, Судот утврди дека е несогласен со член 52 од Уставот на Република Македонија.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр.198/96
4 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1996 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“, број 68/96, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА

Во делот Б), во воведната реченица, наместо износот „1.685.743.676“ треба да стои износот „1.865.743.676“, а во точката 7 наместо износот „3.239.000.000“ треба да стои износот „3.419.000.000.“

Бр. 23-3407/2
27 декември 1996 година
Скопје

Влада на
Република Македонија

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

34. Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93 и 14/95 и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 50/94 и 34/95), во постапка на реви-

зија, Управниот одбор на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.12.1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ И НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА (ВО ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ)

Член 1

Во глава ХХХХИ на член 2 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ број 31/75), во ТЕРМОЦЕНТРАЛИТЕ како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување се утврдуваат следните работни места со следните степени на зголемување на стажот на осигурување:

I. Т.Е. „БИТОЛА“ – БИТОЛА
– Сектор за доопрема на јаглен –

1. Ракувач на надбункерски дел 12/15 месеци
2. Ракувач на комбинирани машини 12/14 месеци
3. Ракувач на градежна машина 12/14 месеци
4. Помошен работник на ленти и пресишни места 12/13 месеци
5. Ракувач на команда 12/13 месеци

– Сектор за производство во Т.Е.

1. Блокководител 12/13 месеци

– Служба за котловски постројки со придружни објекти –

1. Ракувач на котел 12/13 месеци
2. Помошен ракувач на котел 12/13 месеци
3. Ракувач со млинови, РВП и димни вентилатори 12/14 месеци
4. Ракувач на дозатори 12/14 месеци

– Служба за машинска сала –

1. Ракувач на турбина и машинска сала . . . 12/13 месеци
2. Помошен ракувач на турбина и машинска сала 12/13 месеци

– Служба за електро постројки –

1. Ракувач на електро команда 12/13 месеци

– Служба за транспорт на пепел и згура –

1. Ракувач на команда за транспорт на пепел и згура 12/13 месеци
2. Ракувач на одлагач 12/14 месеци
3. Ракувач на постројки за отпелување . . 12/14 месеци
4. Помошен работник на ленти и пресишни места 12/13 месеци

II. Т.Е. „ОСЛОМЕЈ“ – КИЧЕВО

1. Послужител на транспортен систем, пепел, згура и депонија 12/13 месеци

2. Котлар 12/13 месеци
3. Помошник котлар 12/13 месеци
4. Машинист на кондензација 12/13 месеци
5. Бункерист 12/15 месеци
6. Булдожерист за депонија, пепел и згура 12/14 месеци
7. Послужител на распределителни ленти за бункери 12/15 месеци
8. Ракувач на одлагач 12/14 месеци
9. Ракувач на утоварач 12/14 месеци
10. Булдожерист за јаглен 12/14 месеци
11. Ракувач на командно место за јаглен Е-3 12/13 месеци
12. Котловодител 12/13 месеци
13. Послужител на млинови, отшљакување и отпепелување 12/14 месеци
14. Послужител на транспортни ленти на млинови 12/14 месеци
15. Турбиноводител 12/13 месеци
16. Машинист 12/13 месеци
17. Вклопничар 12/13 месеци
18. Ракувач на командно место за пепел и згура Е-2 12/13 месеци
19. Послужител на пресипно место за пепел и полжавест транспорт 12/14 месеци
20. Послужител на пресипно место за пепел и згура 12/13 месеци

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука ќе се утврди врз основа на документацијата со која располага претпријатието.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-6356
27 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3072/96 на регистарска влошка бр. 1-68247-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на д.о.о. Друштво за проектирање, инженеринг, завршни и занатлиски работи во градежништвото „ГЕМА ИНЖЕНЕРИНГ-МЕТО & ШЕНОЛ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Маршал Тито“ бр. 33, Скопје.

Друштвото е основано со договор за основање од 01.10.1996 год. а управител на друштвото без ограничување е Левиќ Сенад.

Дејности: 010713, 011211, 011212, 011219, 011220, 011231, 011232, 011311, 011312, 011313, 011315, 011319, 011831, 012001, 012120, 012130, 012201, 012202, 012310, 012320, 012322, 012820, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 090122,

090129, 090131, 090132, 0890139, 090189, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, комисиона продажба, продажба на стока од консигнациони складови на странски стоки, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во земјата, работење преку слободни царински продавници, компензациони работи со странство.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3072/96. (8310)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3071/96, на регистарска влошка бр. 1-68244-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец Надица Тантуровска на „Т.П.“ „ВЕНЕЦИЈА 1“.

Дејности: 070129, трговија на мало со тутун и други прехранбени производи, промет на мало со парфимерија, козметика, средства за лична хигиена и бижутерија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3071/96. (8311)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2751/96, на регистарска влошка, бр. 1-42918-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на Претпријатието за производство и промет и професионална рехабилитација и вработување на инвалиди „Б-А КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Горѓи Скрижевски“ бр. 20, Скопје.

Се брише Горан Софијанов, се запишува Маровиќ Зоран.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2751/96. (8079)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2191/96 на регистарска влошка бр. 1-68224-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост Трговското друштво на големо и мало „ГЛОБАЛ-ТРАДЕ-96“ д.о.о. експорт-импорт ДТЦ Мавровка локал 5 мезанин, Скопје.

Друштвото е основано со акт за основање бр. 01-01 од 15.08.1996 год. а основач е Роберт Бан де Бек од Холандија град Утрехт.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 110301, 080202, 110301, 110302, 110309, 110909.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2191/96. (8048)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3099/96, на регистарска влошка бр. 1-18263-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет на Здравствената организација – аптека „БЕБИ-ЛЕК“ п.о. ул. „Карпошово востание“ згр. 1/1, Скопје.

Се брише – Блага Бошковска – директор без ограничување.

Се запишува – Данијела Таниќ – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3099/96. (8049)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2575/96, на регистарска влошка бр. 1-68214-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето трговец-поединец на ТП „ЛУИЗА“ Исаку Ариф Расим ул. „1 Мај“ бр. 66, Дебар.

Дејности: 070121, трговија на мало со текстил и конфекција.

Исаку Ариф Расим во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2575/96. (8051)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5971/96, на регистарска влошка бр. 1-60628-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и директор на Претпријатието за трговија на големо и мало „СОСКА КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Банска“ бр. 17, Скопје.

Претпријатие за трговија на големо и мало „СОСКА-ПРОМЕТ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 63, Скопје.

Истапува основачот Ленче Несторовска.

Се брише Ленче Несторовска, се запишува Славомир Дерлиев.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5971/96. (8052)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2426/96 на регистарска влошка бр. 1-46204-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената и назив на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „ТЕРМИНАТОР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Панајот Гиновски“ бр. 10-б Скопје.

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги „КОМПАНИЈА ДАВИТ-КОВ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Панајот Гиновски“ бр. 10-б, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2426/96. (7965)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2881/96, на регистарска влошка бр. 1-65033-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за консултативни и други дејности „ЦЕНТАР ЗА ВИЗУЕЛНА ПРЕДИКЦИЈА“ ц.о. ул. „Никола Малшевски“ бр. 39/6-11, Скопје.

Се брише Кице Божинов, директор без ограничување, се запишува Розе Божинова, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2881/96. (7966)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2636/96, на регистарска влошка бр. 1-64179-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Приватната здравствена организација-ординација по општа медицина „ВИТАЕ“ п.о. ул. „Боро Вулиќ“ бр. 70, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Наташа Давчсва од Скопје со одлука од 23.09. 1996 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2636/96. (7967)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2379/96, на регистарска влошка бр. 1-66128-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Приватната здравствена организација, ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство „ДИНА 1“ п.о. ул. „Московска“ бр. 28, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Билјана Зафировска од Куманово, се брише Лидија Редиќ, се запишува Костадинка Тодоровска, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2379/96. (7968)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2219/96, на регистарска влошка бр. 1-64296-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство и услуги „СЕМОС КОМПЈУТЕРИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Ристо Шишков“ 39, Скопје.

Претпријатието за производство, промет и услуги „СЕМОС КОМПЈУТЕРИ“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Кузман Јосифовски Питу“ ТЦ Скопјанка блок 2 лам. 6.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2219/96. (7969)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2912/96 на регистарска влошка бр. 1-64829-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште основа и директор на Претпријатието за производство промет посредување и услуги „ЗЕКО КОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Кримска“ бр. 40 – В, Скопје.

Новиот назив на фирмата е Претпријатие „ЗЕКО КОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Кримска“ бр. 40-В, Скопје.

Се брише Никола Кондевски се запишува Зекирија Казимовски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2912/96. (8054)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3179/96, на регистарска влошка бр. 1-15038-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија „АЛФА“ д.о.о. извоз-увоз, бул. „Партизански одреди“ бр. 95, Скопје.

Се брише досегашниот директор Алчсва Биљана, а се запишува Виолета Јованов, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3179/96. (8055)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2964/96 на регистарска влошка бр. 1-65259-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „АНЕВ КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт Трговски центар Лисиче 30 В Скопје.

Се брише Нацко Цветков Анев, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Гоце Андрески, директор.

Од Основниот суд I – Скопје, Срег. бр. 2964/96. (8056)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2940/96, го запиша во судскиот регистар истапувањето основач на Претпријатието за шпедиција, услуги, посредништво промет и производство „БОСФОР-М-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт с. Арачиново, Скопје.

Со одлука број 05/96 од 25.09. 1996 година од Претпријатието за шпедиција, услуги, посредништво, промет и производство „БОСФОР-М-КОМПАНИ“ с. Арачиново Скопје истапува основачот: Имери Мемс-

тали. Основачкиот влог внесен во претпријатието при основањето останува сопственост на претпријатието.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2940/96. (8057)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9400/95, на регистарска влошка бр. 1-51080-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за промет и услуги „ПЕРЕЛИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Даме Груев“ бр. 3/7-7, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Елизабета Марковска, директор без ограничување, се запишува нов застапник Голужа Петар, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9400/95. (8058)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2082/96, на регистарска влошка бр. 1-58996-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и услуги, „ИСКРА ИНТЕРНЕШЕНЕЛ ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Народен фронт“ бр. 11/41, Скопје.

Се брише Данило Дураковиќ, се запишува Јанковиќ Дураковиќ Надежда.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2082/96. (8059)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1761/96 на регистарска влошка бр. 1-68156-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на правото за вршење работи во надворешниот трговски промет на Трговското претпријатие „ГИБСОН“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Коста Шахов“ бр. 8, Скопје.

Основачи: Наумовски Васил од Скопје, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 1/1-5, Голдстеин Исидор од Бразил, Силберстени Јанкел од Минхен, Будак Септимиу Луциан од Букурешт.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, шпедиција, консигнација, комисиона продажба.

Неограничено овластување, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во областа на надворешниот трговски промет е Наумовски Васил, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1761/96. (8296)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2302/96 на регистарска влошка бр. 1-2181-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешното трговско работење на Трговското претпријатие за трговија на мало и големо, извоз-увоз, производство и угостителство „ТИГАР“ а.д. ц.о. Крива Паланка, ул. „М. Тито“ бр. 140.

Дејноста на претпријатието во внатрешното трговско работење се прошируваат со: 060502 и 110109.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2302/96. (8297)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2457/96 на регистарска влошка бр. 1-29632-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Трговското претпријатие „СЛОВЕНИЈА-КОМЕРЦ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Дурмиторска“ бр. 21-б.

Се брише досегашниот застапник Јулијана Исоска, директор со неограничени овластувања, а се запишува Миријана Истатова, директор со ограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2457/96. (8298)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2689/96, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското услужно претпријатие „ИНСТА“ увоз-извоз ц.о. ул. „Беличица“ 31, Гостивар.

Дејноста се проширува со: 090123, 110404, 050301, 050302, 011320.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2689/96. (8299)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2773/96 на регистарска влошка бр. 1-12339-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за услуги, трговија и производство „МАКРЕКЛАМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 21, Куманово.

Претпријатието со одлука од 20.09.1996 година имнува лице овластено за застапување на внатрешен и надворешен трговски промет:

Се брише Небојша Крстевски, директор без ограничување, а се запишува Миодраг Жибак, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2773/96. (8300)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2275/96 на регистарска влошка бр. 1-67781-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на „АВТОТЕКС“ д.о.о. Претпријатие за трговија со возила и делови, увоз-извоз „Плоштад Маршал Тито“ бб, Тетово.

Се брише досегашниот застапник Коста Парлиќ, в.д. директор без ограничување, а се запишува Драгољуб Матовски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2275/96. (8301)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2871/96 на регистарска влошка бр. 1-55059-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги „И.Т.И. ВАДАКА“ увоз-извоз д.о.о., ул. „Горче Петров“ бр. 108 а, Скопје.

Се брише Ивица Шремф, се запишува Раффаеле Ерби.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2871/96. (8013)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2712/96, на регистарска влошка бр. 1-37052-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за рекламни, книговодствени и графички услуги и галерија „БУТОНИ“ д.о.о. ул. „Народен фронт“ бр. 5/43, Скопје.

Дејности: 012421, 050100, 050201, 05002, 050302, 080111, 080114, 080112, 080129, 110109, 110303, 110401, 110404, 120311, 120349, 120361, 120362, 120364.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2712/96. (8014)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3012/96, на регистарска влошка бр. 1-62937-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и промената на лице на Трговското, услужно и производно претпријатие „МУВЕКТ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Козле“ Б-3 бр. 88/12 вл. I, Скопје.

Се брише Павловски Сашко, вд директор а се запишува во внатрешен и надворешен промет Тренска Елена.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3012/96. (8053)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2950/96 на регистарска влошка бр. 1-97-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапник на Јавната Здравствена организација Институт за белодробни заболувања и туберкулоза ц.о. ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

Се брише досегашниот застапник во внатрешен промет Ставре Нолчев, директор без ограничување, а се запишува Стефан Талевски, вршител на должност директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2950/96. (7963)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2644/96, на регистарска влошка бр. 1-67621-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапување на основач на Претпријатието за трговија и услуги „А-РИАН КОМ – 96“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Браќа Реџепагиќ“ бр. 15, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Орде Зафировски како основач.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2644/96. (7964)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2651/96, на регистарска влошка бр. 1-68215-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на фирма на трговец поединец на ТП „АВТОПРЕВОЗНИК МЕНДУХ ЕЈУП ЦЕМИ“ с. Одри, Тетово.

Дејности: 060501, 060502, 060601, 060602.

Лице овластено за застапување е Мендух Цеми – управител, без ограничување.

Во правниот промет со трети лица, ТП истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени спрема трети лица, ТП одговара лично со сиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2651/96. (8050)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Социјалистичка Република Македонија Централно основно училиште „Јордан Константинов – Цинот“ ц.о. – с. Долно Количани – Скопје. (6496)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за Промет на големо и мало Сасуен“ експорт – импорт д.о. – Скопје. (6495)

Правоаголен печат под назив: „Фризерски салон „Пенца“ – Скопје. (6489)

Тркалезен печат и штембил: „Претпријатие за производство и промет на големо и мало „Рапид Комерц“ увоз-извоз д.о.о. – Скопје (6490)

Мал тркалезен печат под назив: „Сојуз на синдикатите на Македонија“ ОСН ОРГ. на ССМ при Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје“ (6491)

Тркалезен печат под назив: „Основно училиште „Тефејуз“ – Скопје во средината на печатот да стои грбот на Р.М. (6492)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 135327/93 издаден од УВР – Куманово на име Реџеп Аднан, Куманово. (6482)

Пасош бр. 0169789 издаден од УВР – Куманово на име Фазлији Авдираман, с. Матејче, Куманово. (6483)

Пасош бр. 0810023 издаден од УВР – Гевгелија на име Лидија Коцева, ул. „Владо Кантарџиев“ бр. 18, Гевгелија. (6484)

Пасош бр. 946677/96 издаден од УВР – Скопје на име Сашо Гелев, ул. „Васил Горгов“ бр. 33-1/2, Скопје. (6485)

Пасош бр. 309584/94 издаден од УВР – Гостивар на име Благоја Дамјановски, ул. „Кеј Вардар“ бр. 4/12, Гостивар. (6486)

Пасош бр. 6015112/95 издаден од УВР – Скопје на име Сузана Димишковска, ул. „Август Цесарец“ бр. 3-5/1, Скопје. (6487)

Пасош бр. 213318/94 издаден од УВР – Скопје на име Ѓорѓи Димишковски, ул. „Август Цесарец“ бр. 3-5/1, Скопје (6488)

Пасош бр. 0133776/93 издаден од УВР – Скопје на име Екрем Абдуловски, с. Грушино, Скопје. (6489)

Пасош бр. 407941 издаден-а од УВР – Тетово на име Аљили Аљил, с. Камењане, Тетово. (6490)

Пасош бр. 0016952 издаден-а на име Андонов Митко, с. Миравци, Гевгелија. (6491)

Пасош бр. 0290395 издаден на име Нешовски Владо, ул. „Гоце Делчев“ бр. 24, Берово. (6492)

Пасош бр. 257211 издаден-а од УВР – Струмица на име Алишков Ратко, ул. „Тимо Тренчев“ бр. 41/13, Струмица. (6493)

Диплома и свидетелство издадени од ЦЕНО „Злате Малакоски“ – Гостивар на име Наумовски Петар, ул. „Јанко Мишиќ“ бр. 39, Гостивар. (6494)

Пасош бр. 286460/94 издаден од ГУВР – Скопје на име Адо Златановски, ул. „Ризо Ризов“ бр. 9-б, Скопје. (6493)

Пасош бр. 637143 издаден од УВР – Скопје на име Мустафа Љебибе, ул. „Рифат Бурџевиќ“ бр. 42, Скопје (6494)

Пасош бр. 973327 издаден од УВР – Скопје на име Мустафа Цемал, ул. „Рифат Бурџевиќ“ бр. 42, Скопје (6495)

Пасош бр. 659212 издаден од УВР – Куманово на име Бајрами Амет, с. Сопот, Куманово. (6496)

Пасош бр. 0552354/95 издаден од УВР – Скопје на име Неџат Аљими, с. Арачиново ул. „8“ бр. 31 Скопје (6497)

Пасош бр. 371620/94 издаден од ОВР – Струга на име Елмази Нешат, с. Калишта, Струга (6498)

Пасош бр. 763234/96 издаден од УВР Скопје на име Надежда Крковска, ул. „Влае“ бр. 3-а Скопје (6499)

Пасош бр. 0681684, издаден од Амбасадата во Германија на име Мехмед Суварат, ул. „Дринска“ бр. 46, Скопје

Чековна книшка бр. 0014351.97 чекови од бр. 0002992675 до 0002992678 издадена од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Трајковски Трајче, Скопје

Решение бр. 18-6739/2 компензациона работа со странство издадено од Министерство за надворешни работи, Скопје на име Претпријатие „Жас-Ком“ Скопје

Пасош бр. 153602/93 издаден од УВР – Скопје на име Рашид Хајредин, ул. Струмичка бр. 10-2/1 Скопје (6503)

Работна книшка издадена на име Тодоровска Татјана, Скопје. (6482)

Работна книшка издадена на име Љуба Павловска, Скопје. (66483)

Чековна книшка и чекови од бр. 0002336347 до 0002336351 и бр. 000233635 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Ицковски Драган, ул. „Јане Сандански“ бр. 7/18 Скопје (6484)

Чековна книшка бр. 0015215/70 и чекови од бр. 2765321 до 2765234 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Кралевски Милорад, ул. „Франц Прешерн“ бр. 76, Скопје. (6485)

Чековна книшка бр. 34028-97 издадена од Стопанска банка а.д. Скопје на име Весна Милевска, ул. „Руди Чаевац“ бр. 12/3/8 Скопје. (6486)

Чековна книшка бр. 0013456-18 издадена од Стопанска банка а.д. Скопје на име Милан Тодоровски, Скопје

Чековна книшка бр. 8365/51 издадена од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Миле Спирев, Скопје

Пасош бр. 345715/94 издаден од УВР-Куманово на име Соња Петрушевска, ул. Тане Георгиев бр. 15 Куманово. (6504)

Пасош бр. 515478/95 издаден од УВР-Тетово на име Ментор Самрији, ул. блок 82 а-а1 БР. 6. Тетово. (6505)

Пасош бр. 031754/93 издаден од УВР-Скопје на име Наташа Јорднова, ул. Рузвелтова бр. 2/24, Скопје (6506)

Чек-ови од тековна сметка бр. 18348-35 и чекови од бр. 2782063 до 2782069. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Невенка Крушаровска, Скопје. (6508)

Чек-ови од тековна сметка бр 12277-03 и чекови од бр. 2391138 до 2391144. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Здравка Терзиева Теовска, Скопје (6509)

Чековна карта бр. 117050/34 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Клара Павловска, Скопје. (6510)

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основа за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец декември 1996 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	7.866
0102	Производство на јаглен	5.203
0105	Производство на нафтени деривати	9.133
0106	Производство на железна руда	–
0107	Црна металургија	4.587
0108	Производство на руди на обоени метали	5.838
0109	Производство на обоени метали	8.724
0110	Преработка на обоени метали	6.151
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	4.466
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.370
0113	Металопработувачка дејност	4.685
0114	Машиноградба	5.523

0115	Производство на сообраќајни средства	5.018
0117	Производство на електрични машини и апарати	4.596
0118	Производство на базни хем. производи	5.483
0119	Преработка на хемиски производи	8.131
0120	Производство на камен, чакал и песок	5.910
0121	Производство на градежен материјал	7.046
0122	Производство на режана граѓа и плочи	5.716
0123	Производство на финални произв. од дрво	3.589
0124	Производство и преработка на хартија	4.154
0125	Производство на текстил. предива и ткаен.	4.172
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.884
0127	Производство на кожа и крзно	3.745
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	3.136
0130	Производство на прехранбени производи	6.997
0131	Производство на пијалаци	8.659
0132	Производство на добиточна храна	5.968
0133	Производство и преработка на тутун	7.554
0134	Графичка дејност	5.132
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	6.934
0139	Производство на разновидни производи	4.915
0201	Земјоделско производство	4.678
0202	Земјоделски услуги	7.043
0203	Рибарство	4.187
0300	Шумарство	4.961
0400	Водостопанство	5.820
0501	Високоградба	4.151
0502	Нискоградба и хидроградба	5.138
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	4.022
0601	Железнички сообраќај	6.498
0604	Воздушен сообраќај	10.994
0605	Друмски сообраќај	4.716
0606	Градски сообраќај	6.614
0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТТ услуги и врски	8.176
0701	Трговија на мало	5.036
0702	Трговија на големо	8.560
0703	Надворешна трговија	6.204
0801	Угостителство	5.024
0802	Туристичко посредување	6.917
0901	Занаетчиски услуги и поправки	5.097
0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	4.132
1001	Уредување на населби и простори	6.614

1002	Станбена дејност	8.445
1003	Комунална дејност	6.323
1101	Банкарство	7.432
1102	Осигурување на имоти и лица	12.237
1103	Услуги во областа на прометот	9.726
1104	Проектир. и сродни техн. услуги	5.449
1105	Геолошки истражувања	6.261
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	4.453
1109	Целовни услуги	7.606
1201	Образование	5.936
1202	Научно истражувачка дејност	6.828
1203	Култура, уметност и информации	6.274
1204	Физичка култура и спорт	5.346
1301	Здравствена заштита	6.467
1302	Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	5.208
1401	Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.430
1402	Самоуправни интересни заедници	6.571
1403	Здруженија	8.691
1404	Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	8.393

Министер
за труд и социјална политика,
Насер Зибери, с.р.

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија“, бр. 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец декември 1996 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 9.100,00 денари.

Министер
за труд и социјална политика,
Насер Зибери, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1331. Одлука за определување на царински квоти за 1997 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија	3761

1332. Одлука за определување највисоки цени на услугите за задолжително осигурување на моторните возила	3762
1333. Одлука за делење на Јавното претпријатие за ПГТ сообраќај „Македонија“ – Скопје	3762
1334. Одлука за дополнување на Одлуката за определување највисоки цени на ПГТ услугите	3763
1335. Одлука за донесување Урбанистички план за граничен премин „Табановце“	3763
1336. Одлука за продажба на државен капитал во „Силика – Доломит“ – Гостивар	3764
1337. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост	3764
1338. Одлука за Енергетскиот биланс на Република Македонија за 1997 година	3764
1339. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и постапката за исплата на денарски средства од депонираните девизни штедни влогови за задоволување на егзистенцијонални потреби на граѓаните во 1993, 1994, 1995 и 1996 година	3764
1340. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3765
1341. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3766
1342. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3767
1343. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3767
1344. Програма за дополнување на Програмата за заштита на социјално загрозеното население во 1996 година	3768
1345. Правилник за дополнување на Правилникот за определување на работното време во трговијата на мало	3768
1346. Правилник за оштетувањето на организмот кое настапило при вршење или по повод вршење на задачи и работи на обезбедување во казнено поправните и воспитно поправните установи	3768
1347. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3768
1348. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 198/96 од 4 декември 1996 година	3769
Исправка на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1996 година	3770

Општи акти на фондовите и заводите

34. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба (во термоелектроцентрали)	3770
Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец декември 1996 година	3775
Објава за платата по работник која претставува основа за пресметување на даноци и придонеси од плата за месец декември 1996 година	3776